

ЗБОРОВИ СО ИСТО ИЛИ СЛИЧНО ЗНАЧЕЊЕ

IV одд.

❖ СОГЛЕДАЈ И ЗАКЛУЧИ !



Согледуваш дека зборот **ОДИ** е поврзан со стрелки со зборовите: **ТРЧА**, **СЕ ДВИЖИ**, **ЧЕКОРИ**, **ДООЃА** и **БРЗА**.

Сите овие зборови иако се различни по форма имаат исто значење со зборот со кој се поврзани, односно поимот **ОДЕЊЕ**.

❖ Ајде да видиш како изгледа во реченици !

1 .Ученикот оди покрај училиштето.


2. Ученикот трча покрај училиштето.

3. Ученикот се движи покрај училиштето.

За да постигнеме поголема сликовитост и прецизност во искажувањето често користиме различни зборови што имаат исто или слично значење.



❖ Еве уште еден пример за зборовите со исто или слично значење:



Повторно согледуваш дека зборот **КНИГА** е поврзан со стрелки со зборовите: **РОМАН, СЛИКОВНИЦА, УЧЕБНИК, ДНЕВНИК** и **ЕНЦИКЛОПЕДИЈА**.

Сите овие зборови иако се различни по форма имаат исто значење со зборот со кој се поврзани, односно поимот **КНИГА**.

❖ Како изгледа во реченици!

1. Марко и Елена читаат книга.

2. Марко и Елена читаат сликовница.

3. Марко и Елена читаат роман.

Различните зборови кои што имаат исто или слично значење се викаат СИНОНИМИ .



❖ ПРИМЕНИ ГО НАУЧЕНОТО !

Задача 1: За секој збор пронајди по еден или повеќе зборови со исто или слично значење ! Пополни ја табелата, а потоа провери дали точно си напишал/а ?

говори	куќа	улица	весел	обувки	учител	родител
кажува зборува				патики чизми		

Пример:

-говори или кажува , зборува

-обувки или патики, чизми

ПРОВЕРИ ДАЛИ ТОЧНО СИ НАПИШАЛ/А?

говори	куќа	улица	весел	обувки	учител	родител
зборува	стан	пат	радосен	патики	даскал	мајка
кажува	дом	автопат	среќен	чизми	наставник	татко
вели	живеалиште	булевар	насмеан	чевли	професор	старател

Интересно е нели? Ајде да се обидеме и со друга вежба!


Задача 2: Поврзи ги во парови следните зборови:

семејство
ресторан
зимзелени дрвја
аплауз
суница
лаком
лоша
темница
шума
паметен
слабост

алчен
гора
виножито
интелигентен
мрак
иглолисни дрвја
немоќ
фамилија
ракоплескање
гостилница
злобна



ПРОВЕРИ ДАЛИ ТОЧНО СИ ПОВРЗАЛ/А?



За вежбање:

Напиши 5 реченици во кои ќе употребиш зборови со исто или слично значење.

Лесна работа драг ученику !

